

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

РА (СОНЦЕТО)

РА - Сонцето како звезда, космичко тело. Фактичка состојба.

РЕ - Сонцето како субјект и објект во идејна замисла.

РИ - Сонцето во процес на зародиш и активирање.

РО - Сонцето во процес на вознесување и возвишеност.

РУ - Сонцето во процес на пад од возвишеноста.

Р - Сонцето како звезда, космичко тело. Фактичка состојба.

Во древна Македонија, древните Македонци, верници по учењето на религијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА, по древниот македонски јазик, подоцна и светски јазик, кој е јазик на сончевата аура на Небото и на Земјата или Светото писмо, небеското космичко тело, кое е Сонцето со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, како позитивност на Небото и на Земјата и како дел од неа вграден и во аурите на луѓето, религијата на Сонцето ја нарекувале со слогот РА-СОНЦЕТО. Зборот СОНЦЕТО ја има религиозната состојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци, верници по јазикот на светлината астрална, Божествена на сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на СО(СВЕТЛИНАТА) Н(НАША) ЦЕ(ЦЕНТРАЛНА) над ТО(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА.

РА-СОНЦЕТО како небеско и космичко тело, планета, е центар на својот или на нашиот Сончев систем или е центарот на тој систем во кој СОНЦЕТО е неподвижно, а околу него кружат по орбити познатите планети како негови сопатници, сателити од кој трета по оддалеченост е нашата планета Земја. Според учењето и начинот на живеење, по религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА, во древна Македонија, древните Македонци, по тој првичен најстар јазик, е јазикот на Светлината, на сончевата аура или СВЕТОТО ПИСМО. Сонцето го нарекувале РА, а со зборот СОНЦЕТО ја искажувале рели-

гиозната состојба, која е СО(СВЕТЛИНАТА) Н(НАША) ЦЕ(ЦЕНТРАЛНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) или постоењето на принципот на центарот. Тој многу важен природен принцип, закон, правило, завет го создава РА-СОНЦЕТО, а верниците, античките Македонци, во античка Македонија, имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), според учењето и начинот на живеење по религијата на Сонцето, ја вградувале и биле носители на таа религиозна состојба во своите земни човечки аури: лични, семејни, колективни и на народната по место и по време на живеење. Верниците, како носители на таа многу важна религиозна состојба на

по време на постоење над површината на Земјата.

Со процесите на борба по денски и годишни циклуси ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ги има победите над земната негативност, ноќната темнина и зимскиот студ како непотребно зло на процесите на живот на Земјата. Со процесите на борба и творење во денските и во годишните циклуси се создаваат позитивните полиња на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистотата, достоинството, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисци-

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

СОНЦЕТО, постојано ја истакнувале и живееле со неа, постигнувајќи многу позитивни резултати на вредности и услови на живот по место и по време на живеење и затоа постојано е изговаран тој збор за земните и човечките аури.

Така, зборот опстанал до денес како име и разбирање на РА како Сонце, а зборот РА веќе е заборавен како име на Сонцето. Со изградбата на многу важни зборови со РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р - СОНЦЕТО во стара Македонија, од многу старите Македонци, таквите важни зборови опстанале по градба и значење и до денес, со што ни се укажува на РА, а како такви се од непроценлива вредност, зачувани до денес по својата форма, значење и жива употреба. Според учењето на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, верниците учат дека со секој нов денски или годишен циклус на Сончевата аура, или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во небескиот и во земниот простор се реализираат неговите три вечни закони, правила и завети. Тоа се: постоењето на светлата позитивна ДОМИНАЦИЈА, светлата позитивна ВОЗВИШЕНОСТ за денот и за годината и принципот на ЦЕНТАРОТ. Со остварувањето на овие циклусни природни закони се создаваат процесите на силно, светло, позитивно, астрално Божествено зрачење со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Земјата. Со процесите на светлото позитивно зрачење почнуваат да се создаваат и процеси на борба и градење преку светлото позитивно возвишување и возвишеност на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на небескиот свод по место и

плината и многу други доблести и услови за живот. Со процесите на творење во денските и во годишните циклуси се создаваат творби, дела, род, благодет како трајни естетски вредности на површината на Земјата. Со непрекинати вечни денски и годишни циклуси на повторување на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во небескиот и земниот простор се остварува неговиот закон и правило на постоењето на сончевата светла позитивна ВОЗВИШЕНОСТ на небото и над Земјата, со која се создаваат силни процеси на светлото позитивно зрачење по место и по време на постоење на Земјата. Со процесите на силното позитивно зрачење почнуваат процесите на борба и создавање, а со нив и за постигнување естетски резултати, услови и вредности за живот на Земјата на тоа Сончево, светло, позитивно, астрално Божествено зрачење. Сè тоа е искажано со зборот, думата, писмото, јазикот, говорот на астралната Божествена светлина на сончевата аура.

Зборот РЕЧТА ја има религиозната состојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци, верници по јазикот на светлината астрална Божествена на сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов македонски јазик и кој ги дефинира состојбата и постоењето на РЕ(СОНЦЕТО) Ч(ЧЕЛНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на

Земјата за верниците според учењето на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Според учењето и начинот на живеење по религијата на Сонцето, РА - СОНЦЕТО со своите вечни непрекинати денски и годишни циклуси, со кои се изразува на површината на Земјата, со процесите на зрачење на светлина и топлина создава услови на живот и циклусно тие се причинители кои поттикнуваат раѓање и растење на нови форми на живот во растителниот и животинскиот свет, меѓу кој е и човекот. Зборот РАСТ ја има религиозната сос-

над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците, според учењето на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Со процесите на создавање, во денските и во годишните циклуси, РА-СОНЦЕТО создава творби, дела, род и благодет, како естетски вредности на растителниот и животинскиот свет на кој му припаѓа и човекот. Имитирајќи и поддржувајќи го РА-СОНЦЕТО според учењето и начинот на живеење по религијата на Сонцето, старите древни антички Македонци, верници, ги граделе, имале и биле носители на своите земни светло позитивни аури: лични, семејни, колективни, како и на народната, како нивни сонца по место и по време на живеење. Со процесите на борење и творење во денските и во годишните циклуси, верниците со своите аури: лични, семејни, колективни, како и со народната со победите над негативноста земна и човечка, ги создавале позитивните полиња на своите аури на Земјата. Сите тие резултати значат непрекинат процес на живот на Земјата за верниците по место и по време на живеење, постоење на површината на Земјата. Тоа е постоењето на нивната религиозна состојба на зборот РАБОТА. Зборот РАБОТА ја има религиозната состојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци, верници по јазикот на астралната светлина Божествена на сончевата аура.

Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на РА(СОНЦЕТО) БО(ЗЕМНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците, според учењето на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Со постоењето на природната наука и учењето на ВЕРАТА или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), на старите древни антички Македонци, верници во старата Македонија и верниците по Светот, го создале учењето и начинот на живеење на РЕЛИГИЈАТА, со што го имитирале и го поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата во неговите три вечни основни закони, принципи, правила, завети на постоењето на 1. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА; 2. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ; 3. ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите древни антички Македонци во старата Македонија, во РИТУАЛОТ негов на постоење во неговите

вечни денски и годишни циклуси, на Земјата на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на неговата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА Земна, старите древни антички Македонци, верници во старата Македонија, го правеле РИТУАЛОТ свој човечки земен на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на нивната внатрешна човечка СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА, човечка душевна и природна околу нив, по место и ПО време на живеење и постоење на Земјата. Зборот РИТУАЛОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар македонски јазик и го искажува постоењето на РИ(СОНЦЕТО) над ТУ(ТЕМНИНАТА) А(ВРЗ) ЛО(ЛУЃЕТО) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. По учењето на религијата на Сонцето, кое е ВЕРАТА или имањето на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), античките Македонци, верници, го имитирале и го поддржувале во сите негови религиозни дејства и состојби на Небото и на Земјата и ја имале РЕЛИГИЈАТА како практика.

По тоа учење и начин на живеење тие постигнувале генерациски лични максимално совршени физика и дух, кој е душа е аурата внатрешна, лична, симболички нарекувана РА-Сонце. Со личните аури тие стари Македонци верници ги граделе и ги создавале повисоките позитивни нивоа на аурите: семејна, колективна по место на живеење и по место на работа, на народната, но и на светската, кои се налик на ВЕ(БОГОТ) и на БОЖЕСТВЕНОСТА РА(СОНЧЕВА), состојба со која поседуваат моќ на светло позитивно астрално Божествено зрачење, поттикнувајќи процеси на борба и творештво, со што станувале потребните големи земни борци, творци, водачи и учители, така потребни во секое место и време на живеење. Зборот РЕЛИГИЈАТА ја има религиозната состојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на астралната светлина Божествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на РЕ(СОНЦЕТО) ЛИ(ЛУЃДСКО) ГИ(ГОЛЕМО) ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците, според учењето на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА.

ПРОДОЛЖУВА

АНТИЧКИ ЈАЗИК

тојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци, верници по јазикот на астралната светлина Божествена на сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов македонски јазик и кој ги дефинира состојбата и постоењето на РА(СОНЧЕВАТА) С(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Сите тие вечни, непрекинати процеси на создавањето на вредности на Земјата на РА - СОНЦЕТО со своите денски циклуси, се остваруваат на еден и ист позитивен начин, со пониско или повисоко позитивно ниво и позитивни услови, процеси и вредности, кои се следат како резултати, а кои се содржани во значењето на зборот РЕДОТ. Зборот РЕДОТ ја има религиозната состојба на сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци, верници по јазикот на астралната светлина Божествена на сончевата аура.

Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов македонски јазик и кој ги дефинира состојбата и постоењето на РЕ(СОНЦЕТО) ДО(СВЕТЛО ДНЕВНО)